

Целта на издавањето на книгата "Непокор" не е од комерцијален карактер туку, како што вели самиот автор, продолжување на неговата борба за македонската кауза.

Оваа книга не е само книга на Ефтим Гашев, овој непокор не е само на Ефтим Гашев, ова е книга на македонскиот народ.



Пишува: Милева ЛАЗОВА



НЕПОКОРНОСТА НИ Е ВО ГЕНОТ!

И покрај монструозните приказни кои и ден-денес се плетат околу вратот на непокорниот осумдесетиедогодишен господин Ефтим Гашев, неговиот немирн дух постојано му дава сила да ја продолжува вечната борба за македонската национална кауза. Овој пат тоа го направи преку книгата "Непокор", која содржи речиси две-степублицистички наслови, политички есеи, негови аргументирани искажувања датирани од 1988 година до денес.

Оваа книга не е единствена. Уште од времето на гимназиските денови, па и за време на издржувањето на седумгодишната затворска казна во времето на Титовизмот, Гашев пишувал поезија која до денес не е објавена. Пишувал и пишува збирки сатирични афоризми од кои две се објавени - "Драпаници 1992" и дополнето издание "Драпаници 2000", а повремено се занимава и со скулптура и со цртање дневно-политички карикатури. Како најстара објавена книга е неговата мемоарска, затвореничко-полемичната "Нашата кауза" од 1995 година.

ИДЕАЛ

"Непокор" претставува селективен публицистички колаж од текстови со јавно и јасно искажани ставови на спротивставени политички опции, предизвик за фундаментално политичко-национално гледање на македонското прашање, а воедно и како обид за разголнување и начнување на една актуелна табу-тема. Ефтим Гашев за себе вели дека е дефинирана личност по националното македонско прашање и преку литературата, и преку афоризмите, и преку карикатури и целото знаење, кое го има е проучено многу пошироко за да може не само паушално и вербално да зборува за македонската кауза, туку тој е и квалификуван и историски поткован аргументирано да ја брани македонската кауза.

"Злосторниците на Македонија поинаку ја сфаќаат и поинаку ја толкуваат македонската национална кауза. Јас како припадник на една илегална организација - вистинско вировска-Македон-

ско национално движење бунт' (не Ванчовистичка, не врховистичка), уште како гимназијалец, за време на бугарската окупација, бев дел од пропагандата за самостојна Македонија. И денес за мене се плетат многу мистериозни приказни, а можете да замислите како било во 1945 година. Кога нè судеа ни викаа дека сме терористи, а кај нас не најдоа ниту една пушка, ниту еден куршум. Ние бевме само еден актив на патриоти, кои своите глави ги ставаа в торба, правевме сè за да се бориме за тој македонски идеал. Противниците на македонската кауза велат дека имало и други кои се бореле за самостојна Македонија. Алузија е тоа дека и Ванчо Михајлов се борел за самостојноста на Македонија, но факт е дека за него Македонија е држава на македонските Бугари и тоа е само преоден период кон обединување со Бугарија. За мене и за Македонците, самостојна Македонија е држава на македонскиот народ со македонска национална индивидуалност. Но, за жал, сè уште постои ванчовис-



Ефтим Гашев

НЕПОКОР

тичкото здружение 'Ратко', кое ја води таа пропаганда", вели авторот Гашев.

АРГУМЕНТИ

Според авторот, "Непокор" е книга која во себе содржи симболика за спротивставување на сите големодржавни врховисти - големосрпскиот, големојугословенскиот, големобугарскиот, големогрчкиот, големоалбанскиот, значи тоа е тој непокор.

"Секогаш и секаде сме давале отпор, секаде сме биле непокорници. Тоа ни е во генот, тоа е национална обврска на секој граѓанин - непокорник, кој не ѝ се предавал на туѓата пропаганда. Оваа книга не е само книга на Ефтим Гашев, овој непокор не е само на Ефтим Гашев, ова е книга на македонскиот народ. Можеби ќе се прашаат - кој ми дал право да зборувам во името на македонскиот народ? Па, никој не ми дал и не треба да ми даде такво право. Јас како индивидуа сум дел од него. Кога бев во затворот во 'Идризово' никој не ме праша зошто сум таму. Бев за Македонија, а не за некоја туѓа држава. Како ги поминав тие години, само јас знам. Но, за жал, денес уште се проповеда за некаков бугаризам, уште некои лица се фалат дека има

поднесено многу барања за бугарски пасоши, што е срамота и предавство на македонскиот народ. А тие бугарски пасоши индиректно се јадица за многу македонски студенти, кои ќе останат во Бугарија, каде што некои од нив ќе добијат високи стипендии за на крај да станат 'тројански коњи'. Денес Бугарите се фалат дека со овој тренд на размекотончување, за неколку години ќе нема Македонци. Тоа е катастрофа. За тоа пишува Ефтим Гашев, за тоа се бори Ефтим Гашев. Многу пати ми се јавуваат и ми велат дека ќе ме ликвидираат. Да, можат, но идејата за Македонија не можат. Таа е жива", објаснува авторот Гашев.

За претходната мемоарска, затворничко-полемиичната книга "Нашата кауза", која е објавена уште во 1995 година, досега никој не се јавил за аргументирано да каже дека не е точно нешто што е напишано, а спомнати се луѓе со име и со презиме, кои биле или сè уште се живи. Така е и со оваа книга. За сè што е запишано во неа, па и во другите претходни изданија на господинот Гашев, тој стои зад тоа и е подготвен да разговара со секого кој има аргументи сè тоа да го побие. А, во архивата на господинот Ефтим Гашев има уште многу вакви статии кои чекаат момент да бидат објавени...



Success is question of choice!



www.marili.com.mk

e-mail-marili@marili.com.mk

MARKETING & PUBLISHING AGENCY

blvd. Goca Delcev, 11 DTC Mavrovka, Skopje, Macedonia; phone/fax ++ 389 2 3128 155